

## **Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување**

### **Член 1**

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 180/19 и 275/19), по членот 107-д се додава нов наслов и пет нови членови 107-ѓ, 107-е, 107-ж, 107-з и 107-с, кои гласат:

### **„Утврдување на стаж на осигурување“**

#### Член 107-ѓ

(1) Осигуреник кој бил во редовен работен однос, односно на работа врз основа на која бил пријавен во задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонес не е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, може самиот за себе да изврши плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.

(2) Плаќањето за придонесот од ставот (1) на овој член се однесува за оној период за кој осигуреникот поднесува барање за плаќање за придонес, под услов да бил пријавен во задолжително социјално осигурување.

(3) Основица за пресметка и плаќање на придонесот изнесува 20% од просечната плата за претходната година од годината во која е поднесено барање за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување, објавена од Државниот завод за статистика.

(4) Плаќањето на придонесот од ставот (1) на овој член се врши според стапката на придонес за пензиско и инвалидско осигурување утврдена со закон.

(5) Плаќањето на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување може да го извршат и членовите на семејството од членот 57 од овој закон.

#### Член 107-е

(1) Правото за плаќање на придонес од членот 107-ѓ став (1) од овој закон се остварува врз основа на поднесено барање до Фондот од страна на осигуреникот од членот 107-ѓ став (1) од овој закон или од членовите на семејството од членот 57 од овој закон.

(2) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за труд и социјална политика, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 107-ж

Фондот донесува решение за плаќање на придонесот од членот 107-ѓ став (1) од овој закон, доколку утврди дека се исполнети следниве услови:

- осигуреникот бил пријавен во задолжително социјално осигурување, што се утврдува од податоците во матична евиденција во Фондот со претходно воспоставена пријава за почеток и престанок на осигурувањето утврдена во матичната евиденција на Фондот,  
- придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за периодот за кој осигуреникот бил пријавен во задолжително социјално осигурување не е платен, односно не е целосно платен, што се утврдува со записник на Фондот и  
- обврзникот за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување е во стечај, а осигуреникот е одјавен од осигурување или обврзникот е избришан од регистрите кои се водат при Централниот регистар на Република Северна Македонија или друг регистар пред преземањето во Централниот регистар на Република Северна Македонија, за што Фондот по службена должност обезбедува доказ врз основа на размена на податоци или врз основа на претходно спроведена М11/2.

Член 107-з

Уплатата на придонесот од членот 107-ѓ став (1) од овој закон се врши по донесувањето на решението од членот 107-ж од овој закон.

Член 107-с

Во стаж на осигурување се смета времето кога осигуреникот бил во работен однос, односно на работа врз основа на која бил пријавен во задолжително социјално осигурување доколку во целост е платен придонесот утврден со решението од членот 107-ж од овој закон.“.

## Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува по еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.